

Прилог 3. Предметна програма од прв циклус на студии		
1.	Наслов на наставниот предмет	ПОЛИЦИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА
2.	Код	ФБПН 01
3.	Студиска програма	Дипломиран криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност Скопје
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв циклус универзитески студии
6.	Академска година / семестар	II година и IV семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	3
8.	Наставник	Проф. д-р Цане Мојаноски
9.	Предуслови за запишување на предметот	Редовен или вонреден студент кој согласно Правилата за студирање на Универзитетот се стекнал со право за упис во II година на студии, кој редовно ги извршува обврските утврдени со Правилата за студирање и оваа студиска програма
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Студентот знае за соработката на полицијата во заедницата Умее да приднесува и да се развиваат демократски процеси, Ја разбира важноста на соживотот и вредностите на заедницата неопходни за безбедноста на граѓаните; Умее, на примери, да предлага решенија, да нуди алтернативи за соработка на полицијата и граѓаните и ги ознава, а може и да примени алатки за анализа како што е SWOT. Студентот умее да идентификува и разрешува проблем, да нуди основа за изработка на проект како средство за поттикнување и разрешување на прашањата поврзани со потребите интересите на граѓаните во локалната заедница.
11.	Содржина на предметната програма	<i>Тема: Поим, организација и задачи на полицијата</i> Полиција -поимно определување Улогата на полицијата во борбата против криминалот Полициски систем модели и етика Контрола на работата на полицијата <i>Тема: Нормативна основа на развојот на полицијата во Република Македонија</i> Законот за полиција и внатрешни работи, начин на урдување на статусот на полицијата Положбата на полицијата во македонското општество Полициските активности и овластувања во Р. Македонија <i>Тема: Концептот на полиција во заедницата;</i> Помот community policing Концептот community policing појдовни претпоставки Општо за полицијата во заедницата Развој на идејата за полиција во заедницата <i>Тема: Современи концепти на полициската работа на полицијата во заедницата</i> Современи облици на работа на полицијата во заедницата Партнерства на полицијата и заедницата – совети за безбедност, СГГ, мултиагенциски пристап, програми за развој на комуникацијата полиција со заедницата <i>Тема: Современи концепти на полициската работа на полицијата во заедницата - превенција;</i>

		<p>Превенција на криминалитетот во заедницата Мапирање на криминалот во локалната заедница Активности на полицијата во локалната заедница Програми на полицијата за работа со малцинските заедници <i>Тема: Модалитети на полициска работа во заедницата;</i> Полициска работа (дејствување) насочено кон заедницата Полициска работа (дејствување) насочено кон граѓаните Проблемски ориентирана работа на полицијата – POP – <i>problem oriented policing</i>) <i>Тема: Полициската работа работна насочена кон сосоедството (NOP – neighbourhood oriented policing)</i> Поим и значење на NOP Видови и значења на NOP Превенција на криминалот во сосоедството <i>Тема: Концепти на полициска работа во заедницата</i> Надзот над соседството NWP (Neighbourhood watch) Насочени патролни сисими Проактивни облици на работа (дејствување) на полицијата во соседството <i>Тема: Концептот на безбедна локлана заедница и стратешки ориентирана работа на полициската работа</i> Концептот на безбедна заедница (Safe community) Стратешки ориентирана полициска работа (Strategic policing) <i>Тема: Имплементација на новите концепти на полициска работа во заедницата;</i> Општите услови за имплементација на новите концепти за полициска работата во заедницата Имплементација на концептот полиција во заедницата во локалната заедница Ефекти на имплементацијата на програмаат полиција во заедницата <i>Тема: Нови модели на организација на полицијата</i> Нов полициски менаџмент, партиципативен, тотален, квалитативен, супервизија <i>Тема: Нови организациски шеми производ на концептот community policing;</i> Нови организациски шеми на работата на полицијата во заедницата Нови системи вредности и вреднувања во полицијата и полициската работа во заедницата <i>Тема: Полициската работа во локалната заедница како вид на стратешко планирање и дејствување;</i> Поим и видови стратешко планирање Техника на стратешкото планирање <i>Тема: Искуства од примената на моделот community policing;</i> Преглед на искуства на примената на моделот community policing ССГ и совети за безбедност Акции на доближување на полицијата до граѓаните</p>
12	Методи на учење	Во текот на семестарот основен облик на работа ќе се облиците на интерактивна настава, со користење на ICT технологијата, посебно поттикнувањето на дијалогот и

		<p>активното учество на студентите во изведувањето на наставниот процес.</p> <p>Посебно внимание ќе се посвети на практичната примена на стекнатите знаења, особено во определувањето на проблемот, изработката на проектот и познавањето на основните вештини од користењето на аналитичките постапки.</p> <p>Студентите ќе се обучат да ги применуваат основниот чекори на анализа на проблемите, како што се SWOT анализата и основните модели на решавање на проблемите како што е моделот САРА.</p>		
13	Вкупен расположив фонд на време	75 часови		
14	Распределба на расположивото време	45 предавања, вежби и практична работа и 90 састојно учење		
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	26 часови
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	13 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	5 часови
		16.2	Самостојни задачи	31 часови
17.	Начин на оценување: писмено преку колоквиуми и завршен (устен) испит			
	17.1.	Тестови	80 бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови	
	17.3.	Активност и учество	10 бодови	
18	Критериум и за оценување (бодови / оцена)	до 50 бода		5(пет) (F)
		Од 51 до 60 бода		6(шест) (E)
		Од 61 до 70 бода		7(седум) (D)
		Од 71 до 80 бода		8(осум) (C)
		Од 81 до 90 бода		9(девет) (B)
		Од 91 до 100 бода		10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовна посета на настава и изработена проектна задача, односно учество во истражувачки проект		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалвација на час, подрачје и семестар		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		Ред.бр.	Автори	Наслов
		Издавач/година		
	1.	Кристофер Брус, Стивен Хик, Џули Купер	Истражување на криминалистичката анализа,	Магор, Скопје 2009;
	2.	Рудолф В. Џулијани	Лидерство	Академски печат, Скопје 2009
3.	Жељко Никач:	Полиција у заједници	Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2009	
4.	Jeremy M. Wilson:	Community Policing in America	Routledge Taylor & Francis Group; New	

				York, 2006
	5.	Цане Мојаноски	Полиција во заедницата (Community policing)	Интерно издание 2008;
22.2.	Дополнителна литература			
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.		Причник на ОБСЕ за полициско работење во заедницата	2002 година;
	2.	Јурак. Ф.;	Организација и функционисање полиције;	Факултет криминалистичких знаности, Загреб; 1993
	3.	Рејчел Боба	Криминалистичко истражување со мапирање на криминалот	Нампрес, Скопје, 2010